

Службен весник

на Република Македонија

Број 51

28 април 2017, петок

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.	Стр.
973. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	2
974. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Управата за финансиско разззнавање.....	2
975. Акциски план за изменување на Акцискиот план за обновливи извори на енергија на Република Македонија до 2025 година со визија до 2030 година.....	3
976. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 1.3.2017 година).....	12
977. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	18
978. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	18
979. Правилник за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа (*).....	18
980. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	32
Огласен дел	1-32

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
973.**

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 25.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство, трговија и услуги ЦАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ Гостивар, со седиште во Гостивар.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП бр. 602/5 со површина од 23.563 m², дел од КП бр. 638/11 со површина од 1.520 m² и дел од КП бр.670/2 со површина од 134 m², односно со вкупна површина од 25.217 m², според Имотен лист бр. 1 за КО Бунарцик и Геодетскиот елаборат од извршениот премеј во функција на одржување на Катастарот на недвижности (Нумерички податоци) бр.0801-07/3 од 28.2.2017 година, сопственост на Република Македонија кое претставува градежно земјиште, според Извод од Урбанистичкиот план бр. 01/17, КО Бунарцик, општина Илинден, издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони под бр.08-258/2 од 10.2.2017 година, врз основа на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со технички бр. F1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија од Комисијата при Министерството за транспорт и врски под бр.16-8774/3 од 1.9.2008 година („Градежно земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, односно 2.521,7 евра за една година, одредено како фиксен износ и

- по истекот на првите пет години, од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште закупнината за градежното земјиште, се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, под услов таа да не се зголеми за повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно нема да биде повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот доставува доказ за реализирано плаќање на закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија во износ од 12.608,5 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на уплата, како закупнина за првите пет години, за што закупопримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закупопримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1190/1
25 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

974.

Врз основа на член 42 став 3 алинеја 3 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2014, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 април 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

1. Ангела Атанасова се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Управата за финансиско разузнавање, орган во состав на Министерството за финансии, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 1744/2
21 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

975.

Врз основа на член 146 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/2015, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.4.2017 година, донесе

**АКЦИСКИ ПЛАН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2025 ГОДИНА СО
ВИЗИЈА ДО 2030 ГОДИНА**

I

Во Акцискиот план за обновливи извори на енергија на Република Македонија до 2025 година со визија до 2030 година („Службен весник на Република Македонија ” бр.207/15), во насловот зборовите „со визија до 2030 година” се бришат.

II

Во воведот во точка 1 дел 1.4, во став 10 зборовите „Сценариото 2020-2025-2030” се заменуваат со зборовите „Сценариото 2020-2025”

Став 11 и Табелата се менуваат и гласат:

„Удел на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на енергија кој би можел да се постигне врз основа на ова сценарио изнесува 23.9% а се проценува дека во 2025 година би биле 25 %.”

ПРИДОНЕСИ НА ОИЕ 2020-2025 (ktoe)

	2020
ЕЕ од ОИЕ	180
Хидро центри	158
Големи хидроцентрали	117
Мали хидроцентрали	41
Ветерни центри	12
ФН системи	3
Биомаса	2
Биогас	5
Топлинска енергија од ОИЕ	268
Биомаса	252
Соларна енергија	5
Геотермална енергија	11
Биогорива	54
Вкупно ОИЕ	502
БФПЕ	2,101
ОИЕ удел (%)	23.9%

проценка	2025
ЕЕ од ОИЕ	247
Хидроцентрали	203
Големи хидроцентрали	149
Мали хидроцентрали	54
Ветерни центри	29
ФН системи	4
Биомаса	3
Биогас	7
Топлинска енергија од ОИЕ	260
Биомаса	242
Соларна енергија	5
Геотермална енергија	14
Биогорива	62
Вкупно ОИЕ	569
БФПЕ	2,275
ОИЕ удел (%)	25.0%

III

Табела 1: Очекувана бруто финална потрошувачка на енергија во Република Македонија за загревање и ладење, електрична енергија и транспорт до 2020 година земајќи ги во предвид ефектите од енергетска ефикасност и мерките за штедење на енергија 2014-2030 (ktoe), Табела 2: Национална општа цел за удел на енергијата од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија во 2005 и 2020 (бројките ќе бидат превземени од Анекс I, Дел А кон Директивата 2009/28/ЕС), Табела 3: Индикативни цели за 2020 и проценетата траекторија за енергија од обновливи извори во греење и ладење, електрична енергија и сообраќај, Табела 4а: Табела за пресметка на придонесот на обновливите извори во секој сектор во финалната потрошувачка на енергија (ktoe) и Табела 4б: Табела за пресметка на придонесот на обновливите извори во секторот сообраќај (ktoe), Табела 10.а: Проценка на достапниот потенцијал во Република Македонија за секоја обновлива енергија за електрична енергија 2010-2014 (за периодот 2009-2012 прикажаните податоци се однесуваат на вистинската инсталирана моќност за производство на електрична енергија од хидроцентрали) Табела 11: Проценка на вкупниот придонес (финална потрошувачка на енергија) очекувана од секоја ОИЕ технологија во Република Македонија за исполнување на обврзувачките цели во 2020 и индикативна привремена траекторија за удел на енергијата од обновливи извори во греење и ладење 2013-2023 и Табела 12: Проценка на вкупниот придонес очекуван од секоја ОИЕ технологија во Република Македонија за да ги исполни обврзувачките цели за 2020 и индикативната привремена траекторија за уделите од обновливи ресурси во секторот сообраќај 2013-2023, се заменуваат со следните табели:

Табела 1: Очекувана бруто финална потрошувачка на енергија во Република Македонија за загревање и ладење, електрична енергија и транспорт до 2020 земајќи ги во предвид ефектите од енергетска ефикасност и мерките за штедење на енергија 2014-2025 (ktoe)

[illegible]

	2018		2019		2020		2025	
	референ. сценарио	допол. енерг. ефик.	рефере н. сценар ио	допол. енерг. ефик.	рефере н. сценар ио	допол. енерг. ефик.	рефе рен. сцена рио	допол. енерг. ефик.
1. загревање и ладење ⁽¹⁾	-	873	-	875	-	889	-	937
2. електрична енергија ⁽²⁾	-	684	-	672	-	671	-	713
3. транспорт според чл. 3(4)a ⁽³⁾	-	509	-	527	-	541	-	625
4. Брутофинална потрошувачка на енергија ⁽⁴⁾	-	2,066	-	2,074	-	2,101	-	2,275
<i>Следната пресметка е потребна единствено ако финалната потрошувачка на финалната потрошувачка на енергија за авијација се очекува да биде повисока од 6,18% (4,12% за Малта и Кипар):</i>								
Финална потрошувачка во авијација	-	-	-	-	-	-	-	-
Намалување на лимит за авијација ⁽⁵⁾ чл. 5(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
ВКУПНА потрошувачка после намалување на лимит за авијација	-	-	-	-	-	-	-	-

Табела 2: Национална општа цел за удел на енергијата од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија во 2009 и 2020 (бројките ќе бидат преземенни од Анекс I, Дел А конДирективата 2009/28/ЕС)

A. Удел на енергијата од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија во 2009 (S_{2009}) (%)	17.7%
B. Цел за енергија од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија во 2020 (S_{2020}) (%)	23.9%
C. Очекувана вкупна коригирана потрошувачка на енергија во 2020 година (одТабела 1, последно поле) (ktoe)	2,101
D. Очекувана количина на енергија од обновливи извори која одговара на целта за 2020 (пресметанакако $B \times C$) (ktoe)	502

Табела 3: Индикативни цели за 2020 и проценетата траекторија за енергија од обновливи извори во греење и ладење, електрична енергија и сообраќај

	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ОИЕ-Г&Л ⁽¹⁾ (%)	29.0%	35.2%	35.8%	30.6%	30.2%	29.7%	30.1%	30.1%
ОИЕ-ЕЕ ⁽²⁾ (%)	16.8%	19.7%	21.9%	21.9%	23.3%	24.8%	26.3%	26.8%
ОИЕ-С ⁽³⁾ (%)	0.4%	0.1%	0.1%	1.2%	3.5%	6.4%	8.3%	10.0%
Вкупно ОИЕ учество ⁽⁴⁾ (%)	17.7%	19.7%	20.0%	20.6%	21.4%	22.3%	23.3%	23.9%
Од кое според механизмот за соработка ⁽⁵⁾	-		-	-	-	-	-	-
Вишок предеидена за механизмот за соработка ⁽⁵⁾	-		-	-	-	-	-	-

Табела 4b: Табела за пресметка на придонесот на обновливите извори во секторот сообраќај (ктое)

	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
(C) Очекувана финална потрошувачка на ОИЕ во сообраќај ⁽¹⁾	1.9	0.3	0.3	5.9	17.0	32.4	43.7	53.9	62.3
(H) Очекувана електрична енергија од ОИЕ во друмскиот сообраќај ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(I) Очекувана потрошувачка на биогорива од отпад, остатоци, непрехрамбени целулозни и литноцелулозни иматеријали во сообраќајот ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(J) Очекуван придонес на ОИЕ кон сообраќајот тза ОИЕ-Т целта: $(C)+(2,5-1) \times (H)+(2-1) \times (I)$	1.9	0.3	0.3	5.9	17.0	32.4	43.7	53.9	62.3

Табела 10.а: Проценка на достапниот потенцијал во Република Македонија за секоја обновлива енергија за електрична енергија 2009-2025 (за периодот 2009 прикажаните податоци се однесуваат на вистинската инсталирана моќност за производство на електрична енергија од хидроцентрали)

[illegible]

	2018		2019		2020		2025	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
Хидро (нормализирано):								
<1MW	683.2	1748.2	696.9	1794.1	709.0	1835.1	866.0	2355.6
1MW–10 MW	121.5	393.2	135.2	439.2	147.3	480.2	191.1	628.0
>10MW	561.7	1355.0	561.7	1355.0	561.7	1355.0	674.9	1727.6
Реверзибилни	-	-	-	-	-	-	-	-
Геотермална:	-	-	-	-	-	-	-	-
Соларна:	22.2	31.1	23.6	33.1	25.4	35.6	35.6	49.9
Фотонапонска	22.2	31.1	23.6	33.1	25.4	35.6	35.6	49.9
Електрана со концентратор	-	-	-	-	-	-	-	-
Плзма, бранови, океан	-	-	-	-	-	-	-	-
Ветер:	50.0	140.0	50.0	140.0	50.0	140.0	150.0	337.9
Накопно	50.0	140.0	50.0	140.0	50.0	140.0	150.0	337.9
Вонкопно	-	-	-	-	-	-	-	-
Биомаса:	8.3	54.3	10.0	61.2	14.2	81.1	22.0	124.0
Тврда	1.3	5.2	3.0	12.1	6.2	25.0	10.0	40.0
Биогас	7.0	49.1	7.0	49.1	8.0	56.1	12.0	84.1
Течни биоенергенси[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
ВКУПНО	764	1,974	781	2,028	799	2,092	1,074	2,867
Одскокомбинирани	-	-	-	-	-	-	-	-

Табела 11: Проценка на вкупниот придонес (финална потрошувачка на енергија) очекувана од секоја ОИЕ технологија во Република Македонија за исполнување на обврзувачките цели во 2020 и индикативна привремена траекторија за удел на енергијата од обновливи извори во греење и ладење 2014-2025

	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(ktoe)
Геотермална (без ниско температурна геотермална топлина користена во топлинските пумпи)	9	6	7	9	10	10	11	11	14
Соларна:	-			4	4	4	4	5	5
Биомаса:	196	236	239	240	242	245	249	252	242
Церста	196	236	239	240	242	245	249	252	242
Биогас	-								
Течни биоенергенси ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обновлива енергија од топлински извори:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— од кои аеротермална	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— од кои геотермална	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— од кои хидротермална	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	205	242	246	252	255	259	263	268	260
Од кое централно греење ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Од кое биомаса во домаќинствата ⁽³⁾	183	224	228	216	219	223	227	232	240

Табела 12: Проценка на вкупниот придонес очекуван од секоја ОИЕ технологија во Република Македонија за да ги исполни обврзувачките цели за 2020 и индикативната привремена траекторија за уделите од обновливи ресурси во секторот сообраќај 2014-2025

	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Биоетанол/био-ЕТБЕ	-	-	-	-	7.4	8.4	9.2	11.6	10.9
Од кое биогорива ⁽¹⁾ чл. 21(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Од кое увезени ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biodiesel	1.9	0.3	0.3	5.9	9.6	24.1	34.5	42.3	51.4
Од кое биогорива ⁽¹⁾ чл. 21(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Од кое увезени ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водород од ОИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обновлива електрична енергија	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Од кое друмски сообраќај	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Од кое не-друмски сообраќај	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други (биогас, растителни масла, итн.) — ве молиме наведете	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Од кое биогорива ⁽¹⁾ чл. 21(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВКУПНО	1.9	0.3	0.3	5.9	17.0	32.4	43.7	53.9	62.3

Овој Акциски план за изменување на Акцискиот план за обновливи извори на енергија во Република Македонија до 2025 година со визија до 2030 година се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1445/1
21 април 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

976.

СПИСОК НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ (ОГЛАС ОД 1.3.2017 ГОДИНА)

Ред. Бр.	Презиме, татково име и име на кандидатот	Адреса, телефон и e-mail	јазик	Број и датум на решение	Основен суд за кој е поставен судскиот преведувач
1.	КАСМСКИ Звонко ДЕЈАН	с. Будинарци – Берово 072/318-259 deko.kasmski3@gmail.com	англиски	08-1334/2 13.04.2017	Берово
2.	СКЕНДЕРСКА Звонко КРИСТИНА	ул.11-ти Октомври бр.38 – Берово 071/302-676 kristina_casillas@yahoo.com	италијански	08-1257/2 13.04.2017	Берово
3.	МОЈСОВСКА- САЛАМОВСКА Јован СНЕЖАНА	ул.Епинал бр.11 - Битола 071/393-553 snezana.ms@gmail.com	англиски	08-1303/2 13.04.2017	Битола
4.	МОСКОВСКА Киро АНДРИАНА	ул.Караорман бр.103 - Битола 076/840-081 ane_bt@live.com	англиски	08-1304/2 13.04.2017	Битола
5.	СТЕРЈОВСКА Злате ЗОРИЦА	ул.Милан С. Петревски бр.15 – Битола 075/754-405 zorica.sterjovska@cosmicdevelopment.com	англиски	08-1318/2 13.04.2017	Битола
6.	ТОДОРЧЕВСКА Борис ИВАНА	ул.Иван Милутиновиќ бр.27-5 – Битола 075/667-294 i.todorcevska@gmail.com	англиски	08-1341/2 13.04.2017	Битола
7.	НИКОЛОВСКА Тони МАРИЈА	ул.Леринска бр.41-63 – Битола 075/867-100 macaa_bt@hotmail.com	англиски	08-1342/2 13.04.2017	Битола
8.	НАЈДОВСКА Симеон СИМОНА	ул.Бошко Буха бр.76 – Битола 076/620-968 simona.najdovska@hotmail.com	англиски	08-1343/2 13.04.2017	Битола
9.	ЈАНГЕЛОВА Крсо НАДИЦА	ул.Страшо Пинџур бр.4-7 – Винаца 078/670-704 nadica.jangelova@yahoo.com	англиски	08-1335/2 13.04.2017	Винаца
10.	ДИМИТРОВА Ванчо АНГЕЛА	ул.Капетан К. Димитриов бр.31 – Винаца 078/313-844 dimitrova.angela93@gmail.com	германски	08-1250/2 13.04.2017	Винаца
11.	БАЧЕВА Атанас ДАНЧЕ	ул.Ѓорѓи Митров бр.52 Миравци – Гевгелија 071/743-981 danchebachева@gmail.com	англиски	08-1305/2 13.04.2017	Гевгелија
12.	ЗАЈКОВА Зоран ЕЛИ	ул.Првوماјска бр.29 - Валандово 078/399-463 e.zajkova@hotmail.com	англиски	08-1311/2 13.04.2017	Гевгелија
13.	ПАПУЧИЕВА Тошо МИЛИЦА	Богородица ул.Маршал Тито бб – Гевгелија 078/807-616 milicapapucieva@yahoo.com	англиски	08-1322/2 13.04.2017	Гевгелија
14.	МУРЦЕВА Ристо НАДИЦА	ул.Ѓорче Петров бр.7 – Гевгелија 072/306-585 nmurdzeva@gmail.com	англиски	08-1327/2 13.04.2017	Гевгелија
15.	ДЕМИРИ Нурдин ШАБАН	с. Дебреше – Гостивар 071/814-896 shabandemiri097@gmail.com	англиски и албански	08-1355/2 13.04.2017	Гостивар
16.	ЏАФЕРИ Талат БЕСИАНА	Форино ул.200 – Гостивар 072/222-077 besianaxhaferi@hotmail.com	албански	08-1263/2 13.04.2017	Гостивар
17.	ДЕМА Ештреф РАИМОНДА	ул.Ленинова бр.2 – Дебар 076/575-600 078-267-455 edmonddeema@gmail.com	англиски	08-1340/2 13.04.2017	Дебар

18.	МАРКЕ Јакуп РРИТЕ	ул.206 – Дебар 072/690-340 rm20920@seeu.edu.mk	германски	08-1309/2 13.04.2017	Дебар
19.	БАСНАРКОВА Сашко АЛЕКСАНДРА	Ваташа ул.Страшо Пинџур бр.71 Д-13 – Кавадарци 078/275-998 dimova_aleksandra@yahoo.com	англиски	08-1339/2 13.04.2017	Кавадарци
20.	АСАНИ Асан ТЕФИК	Зајас – Кичево 070/835-857 asan.zajazi@gmail.com	албански	08-1261/2 13.04.2017	Кичево
21.	ГАВРИЛОВА Благојчо МИЛИЦА	ул.Лазар Андонов бр.36 – Кочани 078/301-733 mimi_andonovska@yahoo.com	англиски	08-1324/2 13.04.2017	Кочани
22.	ПАНОВ Томо ХИЛДА	ул.Цар Самоил бр.11 – Кочани 078/436-477 hildadimitrova@yahoo.com	албански	08-1279/2 13.04.2017	Кочани
23.	БАРИОВА Томо ТОШКА	ул.14-та Бригада бр.108 – Кочани 077/666-659 teodorabariova@yahoo.com	германски	08-1254/2 13.04.2017	Кочани
24.	ГОРГИЕВСКА Кире АНА	ул.Партизанска бр.56 - Крива Паланка 078/468-405 ana.dejanovska@yahoo.com	англиски	08-1301/2 13.04.2017	Крива Паланка
25.	СТОИЛКОВСКА Бојан ЕЛЕНА	нас.Долно Грамаѓе бб - Крива Паланка 078/378-414 el.stoilkovska@gmail.com	француски	08-1220/2 13.04.2017	Крива Паланка
26.	ХАСАНОСКА Коста РОКСАНДРА	ул.Коча Миленку бр.23 – Крушево 078/830-976 r.h_913@hotmail.com	грчки	08-1231/2 18.04.2017	Крушево
27.	ДИМИТРИЕВИЌ Слободан БИСЕРА	ул.Благој Илиевски - Гуне бр.45Б – Куманово 078/247-734 bisera08@gmail.com	англиски	08-1306/2 13.04.2017	Куманово
28.	ЈОВАНОВСКА Бобан ЕМИЛИЈА	ул.11-ти Октомври бр.1/2-9 – Куманово 071/961-641 emi.jovanovska.1992@hotmail.com	англиски	08-1332/2 13.04.2017	Куманово
29.	МУСТАФА Наип МИЉАЗИМ	ул.Киро Фетак бр.6 – Куманово 070/384-017 milazim.alb@gmail.com	англиски	08-1407/2 13.04.2017	Куманово
30.	ЈАКУПИ-МАЉИЧИ Исни ЕРЗАНА	ул.Бајрам Шабани бр.30 – Куманово 070/296-042 erzana_maligi@hotmail.com	албански	08-2372/2 13.04.2017	Куманово
31.	ДЕАРИ Зејнула НИТА	с.Слупчане – Куманово 071/353-445 nita_selimi@yahoo.com	албански	08-1276/2 13.04.2017	Куманово
32.	МИЛЕНКОВСКА Миле МОНИКА	ул.Тоде Думба бр.86/11-20 – Куманово 078/245-985 monika.milenkovska@yahoo.com	германски	08-1249/2 13.04.2017	Куманово
33.	СПАСОВ- РАДЕНКОВА Христо АДРИЈАНА	ул.Октомвриска револуција бр.13/4-11 – Куманово 077/955-524 adrijana14sp@gmail.com	српски	08-1217/2 13.04.2017	Куманово
34.	СТАВРОВСКА Тони КРИСТИНА	ул.Даме Груев бр.65 – Неготино 071/391-660 kristina_stavrovska@hotmail.com	албански	08-1268/2 13.04.2017	Неготино
35.	ГОРГИЕСКА Цане АЛЕКСАНДРА	ул.8-ми Септември бр.48 – Охрид 070/232-517 aleksandragorgieska@hotmail.com	англиски	08-1348/2 13.04.2017	Охрид
36.	РЕЏЕПИ БАЈРАМ Музафер ФЕЛЕКНАЗ	ул.Шар Планина бр.2 – Охрид 071/707-045 felek_rexhepi@hotmail.com	албански	08-1266/2 13.04.2017	Охрид
37.	ЗАДЕ Ќамиљ ИМРАНЕ	ул.Гоце Делчев бр.10 – Охрид 070/260-552 imran_i@hotmail.com	албански	08-1267/2 13.04.2017	Охрид

38.	СТОЈЧЕСКА Ванчо ДАЈАНА	ул.Сирма Војвода бр.89 – Охрид 077/599-344 dajana_karanfilova@yahoo.com	италијански	08-1259/2 13.04.2017	Охрид
39.	ПУЦАКОСКА Веселин МАРИЧЕ	Големо Коњари – Прилеп 075/550-990 marice_pucakoska@yahoo.com	англиски	08-1325/2 13.04.2017	Прилеп
40.	ЦВЕТАНОСКА Валентино НАТАЛИЈА	ул.Ѓорѓи Димитров бр.5 – Прилеп 076/475-498 natalija_cvetanoska@yahoo.com	англиски	08-1336/2 13.04.2017	Прилеп
41.	ПОПОСКИ Петар ВОИСЛАВ	ул.Кеј 9-ти Септември бр.14 – Прилеп 076/811-444 voislavpoposki@gmail.com	англиски	08-1351/2 13.04.2017	Прилеп
42.	РАДЕВСКА Пецо ЕЛЕНА	ул.Бистра Планина бр.185 – Прилеп 076/448-858 elenahelena_star@hotmail.com	албански	08-1274/2 13.04.2017	Прилеп
43.	ИЛИЕСКА Тони ЕМИЛИЈА	ул.Кресненско Востание бр.25-В – Прилеп 077-790-525 emilijailieska5@gmail.com	германски	08-1251/2 13.04.2017	Прилеп
44.	ТОДОРОВСКА Благоја ТАТЈАНА	ул.Кирил и Методија бр.8 – Прилеп 078/345-327 tania.todoroska@yahoo.com	германски	08-1252/2 13.04.2017	Прилеп
45.	ЃОРЃИОСКА Гоце КЛИМЕНТИНА	ул.Наум Наумоски-Борче бр.9-23 – Прилеп 076/662-163 klimentinag@gmail.com	грчки	08-1230/2 18.04.2017	Прилеп
46.	СТОЈАНОВСКИ Кире ДИМИТАР	ул.Никола Карев бр.13 – Ресен 077/746-962 dimitar.stojanovski77@gmail.com	англиски	08-1323/2 13.04.2017	Ресен
47.	КОСТОВА Златко АНГЕЛИНА	ул.Варшавска бр.7/1-9 – Скопје 070/265-324 angelinakostova@outlook.com	англиски	08-1299/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
48.	НАУМОСКА- МУСОВСКА Живко МИЛЕНА	ул.Волгоградска бр.9/1-1 – Скопје 070/229-347 milena.naumoska@gmail.com	англиски	08-1300/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
49.	ЖИВКОВСКА Звонко ЕЛЕНА	бул.АЧНОМ бр.60/3-19 - Скопје 075/464-372 elena_zivkovska@hotmail.com	англиски	08-1307/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
50.	ТРАЈАНОВСКИ Златко МАРКО	ул.Коста Абрашевиќ бр.15 - Скопје 078/711-400 trajanovski_marko@hotmail.com	англиски	08-1308/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
51.	ЛУСУФ Хусеин САНБЕРК	ул.Трифун Хаџијанев бр.1-3 – Скопје 071/670-585 sanberkyusuf93@gmail.com	англиски	08-1312/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
52.	КОСТАДИНОВСКА Боро ЗОРИЦА	ул.553 бр.6-1 Кисела Вода – Скопје 070/674-287 zkostadinovska@gmail.com	англиски	08-1313/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
53.	ГРУЈОВСКА Живко НЕДА	ул.Социјалистичка зора бр.13/1-7 – Скопје 075/763-059 bgrujovska@hotmail.com	англиски	08-1314/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
54.	ЃОЗО Кемо ДИНО	ул.Димитрие Чуповски бр.23-25 – Скопје 078/865-002 dinogjozo@gmail.com	англиски	08-1316/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
55.	САЛОВА Златко МАРТИНА	ул.Јуриј Гагарин бр.74Б – Скопје 077/618-794 martina_salova@hotmail.com	англиски	08-1319/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
56.	ТРАЈКОВСКА Благоја МОНИКА	ул.Тодор Чангов 17 бр.25 – Скопје 077/909-438 moni_bonboni90@hotmail.com	англиски	08-1321/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
57.	ИВАНОВА Јовица АНА МАРИЈА	ул.Разловечко востание бр.26/2-8 – Скопје 078/214-266 a.ivanova@live.com	англиски	08-1326/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2

58.	ДИМОСКИ Милое ДАРКО	ул.Васил Ѓоргов бр.22-53 – Скопје 078/267-180 darko.dimoski@outlook.com	англиски	08-1328/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
59.	СТАНОЈЕВСКА Никола АНА	ул.Св. Кирил и Методиј бр.2/1-5 – Скопје 078/444-480 anastanojevaska@yahoo.com	англиски	08-1329/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
60.	ВАСИЛЕВСКА Синиша ЈАНА	ул.Славејко Арсов бр.36А-9В – Скопје 075/441-574 janna.vasilevska@live.com	англиски	08-1330/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
61.	БОЖАРОВА Лазо АНА	ул.Фуштанска бр.109А – Скопје 078/262-022 bozarovaa@gmail.com	англиски	08-1333/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
62.	ЉАЧИ Јован МАЈА	ул.Фан Ноли бр.93 – Скопје 077/508-990 chimera_3012@yahoo.com	англиски	08-1338/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
63.	ХАСИЌ Шефкија ФАТМА	ул.Цветан Димов бр.96/1-13 – Скопје 070/398-511 fatma.hasic@yahoo.com , info@aidi.mk	англиски	08-1345/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
64.	АВРАМОВСКА ЧУРЛИНОВА Ристо ДРАГАНА	ул.Никола Русински бр.12/2-18 – Скопје 075/498-606 davramovska@kpmg.com	англиски	08-1346/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
65.	МИТРИЧКА Радован АНА	ул.Речиште бр.51А – Скопје 075/505-333 ana.mitricka@yahoo.com	англиски	08-1402/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
66.	ЗЕЈНУЛАХИ Назми МЕМЕД	ул.Горно Лисиче бр.110 – Скопје 070/268-296 memetzejnullahu@hotmail.com	албански	08-1262/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
67.	РЕЏЕПИ Илаз ЉУЉЕТА	Горно Свиларе – Скопје 071/975-574 luljeta.r@outlook.com	албански	08-1264/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
68.	ПАВЛОСКА Витомир ВИОЛЕТА	ул.Вуковарска бр.9/2-4 – Скопје 071/272-718 pavlovskav@gmail.com	албански	08-1265/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
69.	ЕЛЕЗИ КОЏАЦИКУ Адем ШЕРМИН	ул.Методија Митевски бр.11/8-10 – Скопје 071/789-851 sherminelezi@yahoo.com	албански	08-1269/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
70.	СУЛЕЈМАНИ Рефаил СОЉИДАР	ул.Чаирска бр.102 – Скопје 076/350-411 solidarsulejmani@gmail.com	албански	08-1270/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
71.	ЏАФЕРИ Исак ДРИТА	Радуша ул.1 бр.64 – Скопје 070/550-294 drita.1990@live.com	албански	08-1273/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
72.	ЃОРОВА Тони ЕМА	ул.Варшавска бр.15А – Скопје 078/221-624 ema.gjorova@gmail.com	албански	08-1275/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
73.	ИСЕНИ Г оран ИВАНА	бул.Мак-Косов. Бригада бр.7 – Скопје 075/200-027 i.iseni06@hotmail.com	албански	08-1278/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
74.	ИСМАИЛИ Бектеш ЌАМУРАН	ул.Дижонска 21 бр.25 – Скопје 071/468-551 gamuran@cair.gov.mk	албански	08-1227/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
75.	АЛИ Касим СУЕДА	ул.Чаирска бр.48 – Скопје 070/832-576 sueda.ali@gmail.com	албански и турски	08-1353/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
76.	ИМЕРИ Реха ХИЛЈА	ул.Душко Поповик бр.2А/1-1 – Скопје 071/339-990 hulya-balas@hotmail.com	турски	08-1234/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
77.	ЦЕЛАДИН Риза ХУСАМЕДИН	ул.Мак-Косов. Бригада бр.39/4-3 – Скопје 070/796-170 huskadogan@yahoo.com	турски	08-1237/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2

78.	КЛИНЧЕ Атила УЈГАР	ул.Мара Междуречка бр.10А – Скопје 071/803-737 uygarklinche@yahoo.com	турски	08-1240/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
79.	КИТАНОВСКА Светлан СИМОНА	ул.Разлошка бр.2 – Скопје 077/502-056 kitanovska026@gmail.com	француски	08-1219/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
80.	ЛОВАНОВСКА Владо МИЛА	ул.Св.Наум Охридски бр.34 – Скопје 071/791-880 milajovanovska@outlook.com	француски	08-1221/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
81.	СТОЈАНОВСКА Вукашин СТЕФАНИЈА	ул.Жан Жорес бр.129/5-7 – Скопје 071/639-089 stefanijastojanovska91@gmail.com	француски	08-1222/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
82.	ДЕНИЌ Љубиша НЕБОЈША	ул.Методија Митевски бр.1/5-2 – Скопје 076/223-372 nebojsa.denikj@gmail.com	италијански	08-1256/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
83.	ГОРОВА Тони АНА	ул.Варшавска бр.15А – Скопје 078/931-859 anna.giorova@gmail.com	италијански	08-1258/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
84.	ИВАНОВСКИ Васил ИЛИР	Радишани ул.8 бр.3Г – Скопје 071/372-215 ivanovskiilir@gmail.com	српски	08-1216/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
85.	ТАИРОВИЌ Асим ОРХАН	Сингелик ул.10 бр.14 – Скопје 071/622-498 azzurri_oli@hotmail.com	српски	08-1218/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
86.	КОСОСКИ Методија ДИМИТРИ	ул.Св. Кирил и Методиј бр.48/2-9 – Скопје 077/575-117 dkjososki@gmail.com	руски	08-1223/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
87.	ТРАЈКОВСКИ Горан НИКОЛИНА	ул.Методија Шаторов - Шарло бр.21-16 – Скопје 070/351-100 nikolina_trajkovski@yahoo.com	руски	08-1224/2 13.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
88.	АТАНАСОВА Георги ИЛИЈАНА	бул.Кочо Рацин бр.19/1-26 – Скопје 077/363-411 ilijana_y@yahoo.com	бугарски	08-1226/2 18.04.2017	Скопје 1 и Скопје 2
89.	ЛАЗАРЕВСКИ Томислав ЕЛЕНА	ул.Маршал Тито бр.127 - Струга 078/462-464 elena_0102@yahoo.com	англиски	08-1302/2 13.04.2017	Струга
90.	ДУЦКИНОСКА Драги ИВАНА	ул.Ристо Крле бр.3/1-17 – Струга 078/230-544 ivaduckin@yahoo.com	англиски	08-1347/2 13.04.2017	Струга
91.	РЕЧИ Камица ДОРОНТИНА	ул.ЈНА бр.115 – Струга 077/584-544 dorontinaa_r@hotmail.com	албански	08-1271/2 13.04.2017	Струга
92.	БЕЏЕТИ Харун ДЈЕЛИНА	ул.Ленин бр.125 – Тетово 072/566-404 hebeja9@yahoo.com	англиски	08-1331/2 13.04.2017	Тетово
93.	ЉУМА Агрон ВИОЉА	ул.Христо Антевски бр.7 – Тетово 072/245-085 violaa@hotmail.com	англиски и албански	08-1350/2 13.04.2017	Тетово
94.	МАЗЛАМИ Рефик ЉИРИДОНА	Голема Речица ул.101 бб – Тетово 070/802-475 liridonamazllami@gmail.com	англиски	08-1260/2 13.04.2017	Тетово
95.	КАМИЛИ Абдула МИРАДОН	Голема Речица ул.101 - Тетово 078/263-661 miradon.gamili@web.de	абански и германски	08-1352/2 13.04.2017	Тетово
96.	САИДИ Хамди БУКУРИЕ	ул.Киро Ристоски-Дрнц бр.32/2-2 – Тетово 071/990-202 bukuriesaidi@outlook.com	германски	08-1253/2 13.04.2017	Тетово
97.	ДЕРВИШИ Гафур НУСПЕТ	с.Жеровјане – Тетово 071/564-818 dervisi@alice-dsl.de	германски	08/1403/2 13.04.2017	Тетово

98.	СТОЈКОВСКА Илчо АЛЕКСАНДРА	ул.Кочо Рацин бр.6 – Пробиштип 070/604-804 stojkovskaalex@gmail.com	англиски	08-1315/2 13.04.2017	Штип
99.	ЈОРДАНОВ Душто КИРО	ул.Драги Крупишки бр.36/Б – Штип 078/373-968 kiko_jordanov@yahoo.com	англиски	08-1317/2 13.04.2017	Штип
100	МИТЕВСКИ Ацо ИВАН	ул.11-ти Конгрес на СКЈ бр.51 – Штип 072/273-287 ivanmitevski@yahoo.com	бугарски	08-1227/2 18.04.2017	Штип
101	ЈОСИФОВА Владко ДАНИЕЛА	ул.Доне Божинов бр.12 – Пробиштип 072/303-469 daniela25va@gmail.com	кинески	08-1232/2 13.04.2017	Штип

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****977.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ**

На ден 5.4.2017 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Морани, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Морани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Морани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-8665/1
5 април 2017 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

978.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ**

На ден 7.4.2017 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стримница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стримница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стримница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-8940/1
7 април 2017 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****979.**

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ВО ОДНОС НА БОЛЕСТА НА ЧВОРЕСТА
КОЖА (*)**

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишуваат мерките за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа.

Член 2
Дефиниции

(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно здравство и прописите донесени врз основа на тој закон се применуваат и во овој правилник, освен доколку со овој правилник не се поинаку дефинирани.

(2) Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Европската Комисија 2016/2008.EU од 15 Ноември 2016 за мерките на здравствената заштита во однос на болеста на чвореста кожа во Земјите членки, CELEX број 32016D2008.

а) „животно од видот говеда“ е чапункар од видо-вите *Bos taurus*, *Bos indicus*, *Bison bison* и *Bubalus bubalis*;

б) „диви преживари кои се држат во заробеништво“ се диви преживари од видови кои се вклучени во пренесување на болест на чвореста кожа согласно нај-новите достапни научни податоци;

в) „инфицирана зона“ е дел од територијата на за-сегната земја која е наведена во Прилог 1 Дел 2 кој е составен дел на овој правилник која ги вклучува регио-ните во која е потврдено присуството на болеста на чвореста кожа и сите зони под заштита и надзор кои се воспоставени во согласност со член 55 од Законот за ветеринарно здравствоⁱ и каде што е спроведена вак-цинацијата против болест на чвореста кожа за која се известува Европската Комисија;

г) „слободна зона со вакцинација“ е дел од тери-торијата на засегната земја која е наведена во Прилог 1 Дел 1 од овој правилник кој вклучува региони надвор од зоната инфицирана со болест на чвореста каде што е спроведена вакцинација против болест на чвореста ко-жа за која се известува Европската Комисија.

Член 3

Мерки за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа

Мерки кои се преземаат за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа се:

1) забрана за движење на пратки од живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од реги-оните наведени во Прилог 1 од овој правилник;

2) забрана за движење на пратки од семе, јајце клет-ки и ембриони од говеда и диви преживари кои се др-жат во заробеништво од регионите кои се наведени во Прилог 1 од овој правилник;

3) забрана за движење на пратки од колострум, мле-ко и производи од млеко од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво наменети за исхрана на животни кои доаѓаат од региони наведени во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник;

4) забрана за движење на пратки од непреработени нус производи од говеда и диви преживари кои се др-жат во заробеништво, различни од нус-производите од точка 5) на овој член од регионите наведени во Прилог 1 од овој правилник;

5) забрана за движење на пратки од непреработени сирови кожи и поткожја наменети за искрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја кои не се намене-

ти за исхрана на луѓето а кои се добиени од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво во ре-гионите наведени во Прилог 1 од овој правилник;

б) вакцинирање на животните против болеста на чвореста кожа и

7) чистење и дезинфекција на превозните средства со кои се транспортираат животните.

Член 4

Исклучоци од забраната за движење на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-ка 1) на овој правилник, може да се врши движење на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробе-ништво од одгледувалишта кои се наоѓаат во региони-те наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник до-колку тие животни исполнуваат најмалку еден од след-ните услови:

1) животните се испраќаат во региони наведени Прилог 1 од овој правилник од истата или друга за-сегната земја, земја членка на Европската унија или во трета земја и се во согласност со следните услови:

(а) животните биле вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на дви-жење и доаѓаат од одгледувалиште на кое животните престојувале најмалку 28 дена и во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против бо-лест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

(б) сите животни на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

(в) животните не се предмет на било која од забра-ните пропишани во Законот за ветеринарно здравствоⁱⁱ;

(г) надлежниот орган на местото на потекло спрове-дува вакцинација против болеста на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник за која се известу-ва Европската Комисија, како и засегнатите земји, дру-гите земји членки на ЕУ и трети земји, особено за дату-мот на отпочнување на вакцинацијата и

(д) пропишана е процедура за спроведување на пратки во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на земјата на потекло, транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди де-

ка животните се транспортирани безбедно како и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји; или

2) животните се испраќаат во било кој регион од истата или друга засегнатата земја, земја членка на ЕУ или трета земја и се во согласност со следните услови:

(а) животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку три месеци пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

(б) сите животни на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болеста на чвореста кожа;

(в) животните не се предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравствоⁱⁱⁱ;

(г) животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 20 km не е потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на сите приемчиви животни на засегнатите одгледувалишта, лоцирани во региони наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник во засегнатата земја каде сите животни од регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 од овој правилник се вакцинирани или ревакцинирани против болест на чвореста кожа, во согласност со Прилог 2 од овој правилник најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на периодот на имунитет назначен на спецификацијата од страна на производителот на вакцината;

(д) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болеста на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 од овој правилник за која се известува Европската Комисија како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување на вакцинацијата и

(е) пропишана е процедура за спроведување во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди дека животните се превезуваат безбедно како и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји; или

3) животните се испратени во било кој регион на земја членка на ЕУ или трета земја и се во согласност со следните услови:

(а) животните ги исполнуваат сите соодветни гаранции во однос на здравствена заштита на животните, врз основа на позитивни исходи од мерките за проценка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата членка на местото на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред датумот на испраќање на тие животни;

(б) животните се вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку три месеци пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

(в) сите животни на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

(г) животните не се предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство^{iv};

(д) животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на сите приемчиви животни на засегнатите одгледувалишта;

(е) пропишана е процедура за спроведување во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди дека животните кои се испратени во согласност со гаранциите за здравствена заштита на животните од потточка (а) на оваа точка се транспортираат безбедно како и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји;

(ж) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болест на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 на овој правилник за која се известува Европската Комисија како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување на вакцинацијата; и

(ж) засегнатата земјата на потекло треба веднаш да ја извести Европската Комисија и другите засегнати земји, земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрието од страна на надлежните органи од потточка (а) од оваа точка.

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари кои се држат во заробеништво ги исполнуваат условите од став (1) на овој член, кон ветеринарно здравствениот сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^v се додава следниот текст:

„..... (животни) во согласност со (член 4 став (1) точка 1) или 2) или 3), значи го соодветното) од Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки“.

Член 5

Исклучоци од забраната за движење на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 1) на овој правилник, може да се врши испраќање на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта кои се наоѓаат во регионите наведени во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник во било кој регион на засегнатата земја, земја членка на ЕУ или трета земја, доколку тие животни ги исполнуваат следните услови:

1) животните ги исполнуваат соодветните гаранции во однос на здравствена заштита на животните, врз основа на позитивни исходи од мерките за проценка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата членка на местото на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред датумот на испраќање на тие животни;

2) животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

3) сите животни на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болеста на чвореста кожа;

4) животните не се предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство^{vi};

5) животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на сите приемчиви животни на засегнатите одгледувалишта, лоцирани во областа наведена во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник во засегнатата земја каде сите животни во сите региони наведени во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник се вакцинирани или ревакцинирани против болест на чвореста кожа, во согласност со Прилог 2 на овој правилник најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на периодот на имунитет назначен на спецификацијата од страна на производителот на вакцината;

6) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болест на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 од овој правилник за која се известува Европската Комисија, како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување и завршување на вакцинацијата согласно Прилог 2 од овој правилник;

7) пропишана е процедура за спроведување во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди дека животните кои се испратени во согласност со гаранциите за здравствена заштита на животните од точка 1) на овој став, се превезени безбедно како и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји; и

8) засегнатата земјата на потекло треба веднаш да ја извести Европската Комисија, засегнатите земји, другите земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрието од страна на надлежните органи од точка 1) на овој став.

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари кои се држат во заробеништво ги исполнуваат условите од став (1) на овој член, кон ветеринарно здравствениот сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^{vii} се додава следниот текст:

„..... (животни) во согласност со член 5 став (1) од Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки“.

Член 6

Движење на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво во областите наведени во Прилог 2 на истата засегната земја

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 1) на овој правилник и доколку се исполнети условите од став (2) од овој член, може да се врши движење на пратки со живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта кои се лоцирани во областите наведени во:

1) Прилог 1 Дел 1 на овој правилник до дестинација лоцирана во рамките на друг регион наведена во Прилог 1 од овој правилник од истата засегната земја и

2) Прилог 1 Дел 2 на овој правилник до дестинација лоцирана во рамките на друг регион наведена во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник од истата засегната земја.

(2) Исклучокот од став (1) на овој член се применува само на пратки со живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво доколку животните исполнуваат најмалку еден од следните услови:

1) животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на движење;

2) животните, без оглед на нивниот индивидуален вакцинален статус или вакцинацијата против болеста на чвореста кожа во нивното одгледувалиште на потекло, може да се движат на санитарно колење во кланица, доколку одгледувалиштето на потекло не е предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство^{viii} во однос на болеста на чвореста кожа со која се забранува таков вид на движење;

3) животните се невакциниран подмладок на возраст помала од четири месеци, а се добиени од мајки кои се вакцинирани најмалку 28 дена пред раѓањето и може да се движат во друго одгледувалиште доколку сите животни од приемчивите видови на одгледувалиштето на потекло биле вакцинирани или ревакцинирани во согласност со упатствата на производителот на вакцината, најмалку 28 дена пред датумот на планираното движење и одгледувалиштето не е предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство^{ix} во однос на болеста на чвореста кожа, со кои се забранува такво движење.

Член 7

Исклучоци од забраната за движење на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од областите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 2) на овој правилник, испраќање на семе јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од собирни центри за семе или други објекти лоцирани во регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 од овој правилник во друг регион од Прилог 1 од истата или друга засегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја може да се врши доколку животните-донори и семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните услови:

1) животните-донори биле вакцинирани и ревакцинирани против болест на чвореста кожа во согласност со упатствата на производителот на вакцината, при што првата вакцинација е аплицирана најмалку 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите; или животните-донори биле предмет на серолошко тестирање со цел да се откријат антитела на вирус на болест на чвореста кожа на денот на собирање и најмалку 28 дена по периодот на собирање на семето или денот на собирање ембриони и јајце клетки, со добиени негативни резултати;

2) во период од 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите, животните-донори биле чувани во центар за вештачко осеменување или друг соодветен објект при што во радиус од најмалку 20 км немало потврдено жариште на болест на чвореста кожа во последните три месеци пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите и претходно секоја потврдена појава на инфекција со болест на чвореста кожа била проследена со убивање и уништување на сите приемчиви животни од засегнатите одгледувалишта;

3) животните-донори се клинички прегледани 28 дена пред датумот на собирање, како и за време на целиот период на собирање и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

4) животните-донори биле предмет на испитување на присуство на причинителот на болест на чвореста кожа со PCR метода спроведена на примероци од крв земени на почетокот и најмалку на секои 14 дена за време на периодот на собирање на семето или на денот на собирање на ембрионите и јајце клетките, со добиеени негативни резултати;

5) семето било предмет на испитување на причинителот на болест на чвореста кожа со PCR метода и при тоа биле добиени негативни резултати; и

6) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болеста на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 од овој правилник и за која ја известува Европската Комисија, како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување и завршување на вакцинацијата согласно Прилог 2 од овој правилник.

(2) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 2) на овој правилник, може да се врши движење на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од центри за вештачко оплодување или други објекти лоцирани во областите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник во било кој регион на засегнатата земја, земај членка на ЕУ или трета земја, доколку животните-донори и семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните услови:

1) условите пропишани во став (1) точки 1), 2), 3), 4) 5) и 6) на овој член;

2) животните-донори ги исполнуваат соодветни гаранции за здравствена заштита врз основа на позитивен исход од анализата на ризик на влијанието на движењето и на мерките против распространување на болес-

та на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на засегнатата земја на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред испраќањето на семето, јајце клетките и ембрионите; и

3) засегнатата земјата на местото на потекло треба веднаш да ја извести Европската Комисија, засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрението од точка 2) на овој став.

(3) Во случај кога семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат условите од став (1) или (2) на овој член се испраќаат во засегнатата земја, земја членка на ЕУ или трета земја, кон ветеринарно здравствениот сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^x се додава следниот текст:

„..... (семе, јајце клетки и/или ембриони, означи го соодветното) во согласност со член 7 став (1) или (2) од Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки“.

Член 8

Исклучоци од забраната за движење на непреработени нус-производи од животинско потекло од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од областите наведени во Прилог 1 на овој правилник

По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 4) на овој правилник, може да се врши испраќање на непреработени нус производи од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од:

1) региони наведени во Прилог 1 Дел 1 од овој правилник до дестинација лоцирана во истата засегната земја, или во регион на засегнатата земја наведена во Прилог 1 од овој правилник;

2) регион наведена од Прилог 1 Дел 2 од овој правилник до дестинација лоцирана во истата засегната земја или во регион од друга засегната земја наведена во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник доколку:

(а) непреработените нус-производи се испраќаат под официјален надзор на надлежниот орган и се наменети за преработка или нештетно отстранување во објект одобрен во согласност со Законот за нус производи^{xi} и

(б) кога местото на крајна дестинација е лоцирано во друга засегната земја, треба да се пропише процедура за спроведување на пратка во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека непреработените нус-производи од животинско потекло се транспортираат безбедно до местото на крајна дестинација и дека последователно не се испраќаат во земја членка на ЕУ или трета земја.

Член 9

Исклучоци од забраната за движење на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од областите наведени во Прилог 1 на овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник во друг регион наведена во Прилог 1 на овој правилник од истата или друга засегната земја доколку:

1) станува збор за непреработени кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја испратени под официјален надзор на надлежен орган наменети за преработка или нештетно отстранување во одобрен објект;

2) кога местото на крајна дестинација е лоцирано во земја членка на ЕУ или трета земја, треба да се пропише процедура за спроведување на пратка во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека непреработените кожи и поткожјата се превезуваат безбедно до местото на крајна дестинација како и дека не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји, пред да бидат преработени во согласност со став (2) точка 2) на овој член; и

3) кожата и поткожјата потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на било какви ограничувања согласно Законот за ветеринарно здравство^{xii} во однос на болеста на чвореста кожа.

(2) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 во друг регион од истата или друга земја членка на ЕУ или трета земја доколку:

1) ова се непреработени сирови кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја кои потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на било какви ограничувања согласно Законот за ветеринарно здравство^{xiii} во однос на болеста на чвореста кожа;

2) кожата и поткожјата биле:

(а) третирали во согласност со член 8 став (2) точките 2), 3) и 4) од Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло^{xiv} или

(б) предмет на еден од третманите пропишани во член 95 од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло^{xv} и

3) кожата и поткожјата биле предмет на сите превентивни мерки со цел да се избегне реконтаминација со патогени агенси по завршување на третманот.

(3) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник во друг регион наведен Прилог 1 Дел 2 на овој правилник од истата или друга засегната земја, земја членка на ЕУ и трета земја доколку:

1) станува збор за непреработени кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја испратени под официјален надзор на надлежен орган наменети за преработка или нештетно отстранување во одобрен објект;

2) местото на крајна дестинација е лоцирано во земја членка на ЕУ или трета земја, треба да се пропише процедура за спроведување на пратка во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежни-

те органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека непреработените кожите и поткожјата се превезуваат безбедно до местото на крајна дестинација и дека последователно не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји, пред да бидат преработени во согласност со став (2) точка 2) на овој член; и

3) кожите и поткожјата потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на било какви ограничувања согласно Законот за ветеринарно здравство^{xvi} во однос на болеста на чвореста кожа.

(4) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 на овој правилник во друг регион од истата или друга засегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја доколку:

1) кожите и поткожјата исполнуваат соодветни гаранции во однос на здравствена заштита на животните, врз основа на позитивни исходи од мерките за проценка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на засегнатата земја на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред испраќање на кожите и поткожјата;

2) кожите и поткожјата потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на било какви ограничувања согласно Законот за ветеринарно здравство^{xvii} во однос на болест на чвореста кожа;

3) местото на крајна дестинација е лоцирано во засегнатата земја, земја членка на ЕУ или трета земја, треба да се пропише процедура за спроведување на пратка во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека кожите и поткожјата, превезени во согласност со дополнителните гаранции за здравствена заштита на животните од точка 1) на овој став, се превезуваат безбедно до местото на крајна дестинација како и дека не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји, пред да бидат преработени најмалку во согласност со став (2) точка 2) од овој член и

4) засегнатата земјата на местото на потекло треба веднаш да ги извести Европската Комисија, засегнатите земји, земјите членки на ЕУ или третите земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрението од точка 1) на овој став.

Член 10

Исклучоци од забраната за движење на колострум, млеко и производи од млеко наменети за исхрана за животни од области наведени во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 3) на овој правилник, може да се врши испраќање на колострум, млеко и производи од млеко наменети за исхрана на животни добиени од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта лоцирани во областите наведени Прилог 1 Дел 2 на овој правилник доколку колострумот, млекото и производите од млеко биле предмет на третман со цел да се обезбеди уништување на вирусот на лигавка и шап како што е опишано во Прилог 7 Дел Д точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 од Програмата за сузбивање и искоренување на лигавка и шап^{xviii} и пратката е во согласност со став (2) од овој член.

(2) Праќање на пратки со колострум, млеко и производи од млеко од став (1) на овој член, во земји членки на ЕУ или трети земји се врши само доколку пратките се придружени со ветеринарно здравствен сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^{xix} и на истиот е додаден следниот текст:

„Колострумот, млекото или производите од млеко се во согласност со член 10 од Правилникот за мерки здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста односно еквивалентниот член 10 од Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки“.

Член 11

Чистење и дезинфекција на превозни средства

(1) Пред секој транспорт, за возилата кои биле во контакт со животни од приемливите видови од регионите наведени Прилог 1 Дел 2 на овој правилник и кои го напуштаат тој регион, операторот или возачот треба да обезбедат доказ дека од последниот контакт со так-

вите животни возилото било исчистено и дезинфицирано на начин кој обезбедува инактивација на вирусот на болест на чвореста кожа како и дека е направен третман со одобрени инсектициди кои се ефикасни против векторите на болеста на чвореста кожа.

(2) Надлежниот орган го одредува начинот и доказот кој терба ба да го достави операторот или возачот на превозното средство, согласно став (1) на овој член, со цел да докаже дека е извршено чистење, дезинфекција и дезинсекција.

Член 12

Спроведување на пратки

Спроведување на пратки за транспорт на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво, непреработени нус-производи од животинско потекло и непреработени кожи и поткожја утврдени во членовите 4, 5, 6, 8 и 9 на овој правилник, треба да е во согласност со следните услови:

1) секое средство кое се користи за транспорт на тие живи животни, непреработени нус-производи од животинско потекло и непреработени кожи и поткожја е:

(а) индивидуално регистрирано од страна на надлежниот орган на засегнатата земја на местото на потекло за соодветната намена односно за транспорт на живи животни или за непреработени нус-производи од животинско потекло и непреработени кожи и поткожја за употреба за процедура за спроведување на пратки;

(б) запечатени од страна на официјален ветеринар по натоварот; единствено службеник од надлежниот орган на местото на дестинација може да ја скрши пломбата и да ја замени со нова; секоја натовар или замена на пломба треба да биде пријавено до надлежниот орган на местото на дестинација;

2) превозот се одвива:

(а) под службен надзор;

(б) директно, без застанување, освен периодот за одмор кој е пропишан во Законот за заштита и благосостојба на животните^{xx} кој се одвива на контролен пункт. Кога период за одмор е предвиде да трае еден или повеќе дена, а се прави на на контролен пункт во регионите од Прилог 1 Дел 2 на овој правилник, животните се заштитени од напади на вектори;

(в) патувањето се одвива по рута која е одобрена од страна на надлежен орган на местото на потекло;

3) пратката се состои единствено од живи животни или непреработени нус-производи од животинско потекло или непреработени кожи и поткожја со ист здравствен статус;

4) официјалниот ветеринар одговорен за објектот на местото на дестинација треба на надлежниот орган на местото на потекло да му го потврди секое пристигнување на пратка;

5) по истоварот на живи животни или непреработени нус-производи од животинско потекло или непреработени кожи и поткожја, возилото и секоја друга опрема која била користена за време на превозот треба да се исчистат, дезинфицираат и третираат со одобрени инсектициди кои се ефикасни против вектори на болеста на чвореста кожа. Овие активности треба да се одвиваат во затворен простор на местото на дестинација и под надзор на официјален ветеринар;

6) пред првата испорака од регионите наведени во Прилог 1, на овој правилник за кои се спроведува постапката за спроведување, надлежниот орган на местото на потекло треба да се обезбеди дека се воспоставени потребните подготовки со соодветните надлежни органи, со цел да се обезбеди план за итни мерки, синџир на команди и целосна соработка на службите во случај на несреќи за време на превоз, големи дефекти на возилото или било какви недозволен/нелегални активности на операторот или на возачот. Возачот или операторот на камион или други возила е должен веднаш да го известат надлежниот орган за секоја несреќа или дефект на возилото; и

7) во случај на непреработени кожи и поткожја или непреработени нус-производи од животинско потекло, возилата треба да бидат целосно непропустливи од сите страни вклучително и вратите.

Член 13

Вакцинација против болест на чвореста кожа

Вакцинацијата како мерка за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа, треба да се врши во согласност со минималните услови дадени во Прилог 2 на овој правилник и за истата се известува Европската Комисија.

Член 14

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-718/3
18 април 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

Прилог 1

Листа на засегнати земји
Дел 1
Слободна зона со вакцинација

1. Република Македонија

- општините: Богданци, Теарце, Боговиње, Карпош, Кисела вода, Сопиште, Зелениково, Македонски брод, Крушево, Кривогаштани, Могила, Битола, Охрид, Струга и Вевчани.

2. Хрватска

Цела територија на Хрватска.

3. Бугарија

А. Следните области во Бугарија:

- Област на Бургас
- Област на Варна
- Област на Добрич
- Област на Разград
- Област на Силистра
- Област на Русе
- Област на Плевен

Б. Следните општини во Бугарија:

- Општините Опака, Попово и Антоново во провинцијата Тарговиште.
- Општините Шумен, Каспичан, Нови Пазар, Никола Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино во провинцијата Шумен.
- Општините Свиштов, Полски Трамбеш и Стражица во провинцијата Велико Тарново.

Дел 2
Инфицирани зони

1. Република Македонија

Целата територија на Република Македонија со исклучок на областите наведени во Дел 1 од овој Прилог.

2. Грција

А. Следните региони во Грција:

- Регион на Атика
- Регион на централна Грција
- Регион на централна Македонија
- Регион на источна Македонија и Тракија
- Регион на Епирус
- Регион на Пелопонез
- Регион на Тесалија
- Регион на западна Грција
- Регион на западна Македонија

Б. Следните регионални единици во Грција:

- Регионална единица на Лимнос

3. Бугарија

Целата територија на Бугарија со исклучок на областите наведени во Дел 1.

Прилог 2

Минимални услови за вакцинација против болеста на чвореста кожа (согласно член 13 на овој правилник)**1. Општи услови**

Планот за вакцинација треба најмалку да обезбеди:

- а) вакцинација на сите говеда и, каде што е применливо, дивите преживари кои се чуваат во заробеништво, според пол, возраст и гестативен или продуктивен статус во областа во која ќе се спроведува вакцинацијата;
- б) вакцинација на подмладокот на вакцинираните говеда и, каде што е применливо, на дивите преживари кои се чуваат во заробеништво, на возраст не помала од 4 месеци и во согласност со упатствата на производителот на вакцината која се користи;
- в) ревакцинација на сите животни од видот говеда и, каде што е применливо, дивите преживари кои се чуваат во заробеништво, во согласност со упатствата на производителот на вакцината;
- г) мерки кои ќе бидат воспоставени со цел да се избегне распространување на можниот вирус на вакцината. Сите неискористени дози од вакцините треба да се вратат на местото на дистрибуција на вакцината со запис за бројот на животни кои биле вакцинирани и за бројот на дози кои биле искористени и последователно нештетно уништени под официјален надзор;
- д) вакцинацијата треба да се спроведува под надзор и контрола на надлежниот орган, официјален службеник на надлежниот орган или ветеринар овластен и под надзор на надлежен орган;
- е) внес на податоците за секое вакцинирано говедо од страна на надлежниот орган во назначената база на податоци поврзана со централната база на податоци воспоставена во согласност со Правилникот за идентификација и регистрација на животни до видот говеда^{xxi}. Податоците треба да обезбедат врска помеѓу вакцинираните животни и подмладокот;
- е) воспоставување зголемена зона под надзор од најмалку 20 км околу областа во која се вакцинира, во која треба да се спроведува засилен надзор и движењето на говедата треба да подлежи на контрола од страна на надлежниот орган.

2. Минимални информации кои треба да се обезбедат

Планот за вакцинација треба да ги обезбедат најмалку следните информации:

- а) точните региони во кои се спроведува вакцинацијата;
- б) видот на вакцина кој се користи;
- в) бројот на одгледувалишта и животни, по видови и категории кои ќе бидат вакцинирани, по регион;
- г) начинот и синџирот на управување во однос на спроведување на вакцинацијата (складирање, дистрибуција на вакцината, персонал кој ќе ја врши вакцинацијата, водење евиденција или посебна идентификација на вакцинираните животни, давање приоритет при вакцинација по области, официјален надзор на вакцинацијата, вакцинација на новородени телиња, ревакцинација на животните согласно упатствата на производителот);

- д) временската рамка за планот за вакцинација (започнување, очекуван датум за завршување на вакцинацијата по регион, дата на завршување на вакцинацијата на целата област во која се спроведува вакцинацијата);
- ѓ) сите мерки кои се наложуваат при вакцинацијата вклучително забрани за движење на животните и испорака на произв/оди и нус-производи од тие животни.

3. Минимални барања за известување

При известување на Европската Комисија за вакцинацијата треба да се обезбедат следните податоци:

- а) непосредно известување на точниот датум на почеток на кампањата за вакцинација;
- б) месечни извештаи за напредокот на вакцинацијата со точни информации за покриеност со вакцината постигната во секоја област;
- в) непосредно известување за точниот датум на завршување на вакцинацијата во секоја област (покриеност со вакцинација од најмалку 95%, на ниво на стадо и на ниво на животни);
- г) по завршување на првиот круг на вакцинација, треба да се доставуваат месечни извештаи во првата недела од секој месец, обезбедувајќи бројна состојба на животните кои биле вакцинирани изминатиот месец и причината за вакцинација (на пример: новородени телиња, ревакцинација итн);
- д) на барање на Европската Комисија може да се достават и други информации кои се содржани во базата на податоци.

ⁱ Членот 55 од Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со член 10 од Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

ⁱⁱ Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

ⁱⁱⁱ Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{iv} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^v Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е целосно усогласен со Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 во која се пропишани листите на трети земји, територии или делови од нив од кои се ври увоз во Европската Унија на одредени животни и свежо месо и барањата за ветеринарно здравствена сертификација.

^{vi} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{vii} Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е целосно усогласен со Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 во која се пропишани листите на трети земји, територии или делови од нив од кои се ври увоз во Европската Унија на одредени животни и свежо месо и барањата за ветеринарно здравствена сертификација.

^{viii} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{ix} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^x Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е целосно усогласен со Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 во која се пропишани листите на трети земји, територии или делови од нив од кои се ври увоз во Европската Унија на одредени животни и свежо месо и барањата за ветеринарно здравствена сертификација.

^{xi} Законот за нус производи е целосно усогласен со Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година утврдување на здравствени правила за нуспроизводи од животинско потекло и изведени производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002.

^{xii} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{xiii} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{xiv} Член 8 став (2) точките 2), 3) и 4) од Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло е целосно усогласен со точките 28 (b) до (e) од Анекс I од Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки и прегледи според истата Директива.

^{xv} Член 95 од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло е целосно усогласен со точка (4)(b)(ii) на Глава 1 од Оддел XIV на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло.

^{xvi} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{xvii} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{xviii} Прилог 7 Дел Д точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 од Програмата за сузбивање и искоренување на лигавка и шап е усогласен со точките 1.1 до 1.5 од Дел А на Прилог 9 од Директивата на Советот 2003/85/ЕЗ.

^{xix} Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло целосно усогласен со Прилогот од Регулативата на Комисијата (ЕК) бр. 599/2004.

^{xx} Законот за заштита и благосостојба на животните е усогласен со Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 1/2005 од 22 декември 2004 за заштита на животните за време на транспорт и поврзани постапки и за изменување на Директивите 64/432/ЕЕЗ и 93/119/ЕЗ и Регулативата (ЕЗ) бр. 1255/97.

^{xxi} Правилникот за идентификација и регистрација на животни до видот говеда е усогласен со Регулатива (ЕЗ) бр. 1760/2000 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 јули 2000 година за воспоставување на систем за идентификација и регистрација на говедата и која се однесува на етикетање на говедското месо и производите од говедско месо и отповикување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 820/97.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**980.**

Советот на јавните обвинители на Република Македонија-Скопје согласно член 9 алинеја 3 член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07), на одржаната шеснаесетта седница на ден 27.4.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА**I**

На Митра Каратанева родена на 3.5.1953 година, избрана на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струмица, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 9/09 на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 31.5.2017 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР бр. 6/17
27 април 2017 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017051